

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ БЕГАЛЦИ ОД МАКЕДОНИЈА

Првиот човек на Лерин, Јанис Стратакис, изјави дека сè уште има недо-разбирања со политичките бегалци кои живеат во ПЈРМ, кои не можат да се вратат во родната земја и по-вика на наоѓање решение за нивниот проблем, јавија грчките гласила.

"Грција не треба да се плаши од неколку постари мажи од Македонија, кои имаат желба да се вратат во родната земја и тука да бидат погребани", изјави Јанис Стратакис на одржаната свеченост во селото Кота во Леринската област, каде што на одбележувањето на 100-годишнината од смртта на македонскиот борец капетан Кота, присуствуваа и грчкиот претседател Каролос Папуљас.

Стратакис му предложи на Папуљас ова поглавје да биде затворено со подигнувањето споменик на национално помирување. Тој додаде дека регионот на Лерин е последната област во Грција која уште ги трпи последиците од Граѓанската војна. Стратакис нагласи дека поширокото подрачје на Лерин страда поради нерешеното прашање со името на Македонија.

"Ова е видливо на економско ниво и во поглед на движењето на луѓето и стоките. На Лерин му се потребни итни мерки кои ќе го поттикнат економскиот развој на регионот", додаде градоначалникот на Лерин, Јанис Стратакис.

Грчкиот претседател Каролос Папуљас изјави дека етничките разлики не треба да бидат генератор на конфликти, при тоа додавајќи дека иднината на балканските земји е во Европската унија.



ПРЕГОВОРИ МПЦ - СПЦ?!

"Нема сигнали за продолжување на преговорите меѓу МПЦ и СПЦ", вака владиката Петар ја коментираше состојбата меѓу двете цркви по последниот Собор на Српската црква. Тој оцени дека проработила совеста кај српските владици - станавме реалност за нив.

"Конечно можеби проработи совеста по однос на прашањето - дека ние сме реалност, дека МПЦ навистина постои. Моментно нема сигнали, но сметаме дека токму ставот, ваков каков што е донесен на Соборот на СПЦ, дава надеж дека треба поинаку да се размислува во целата оваа ситуација", изјави г. Петар, митрополит на Преспанско-пелагониската епархија.

Во Синодот на МПЦ не откриваат дали ќе преземат некои потези за почнување нови преговори со Српската црква.

И додека двете цркви не преземаат ништо, официјалниот став на Србија е дека таа како секуларна држава нема да се меша во решавањето на овој спор.



ДОБИВМЕ ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО УНИЈАТА

На 9 ноември 2005 година, Владо Бучковски, претседателот на Владата на Република Македонија, од Ерван Фуере, шеф на делегацијата на Европската комисија во Република Македонија и специјален претставник на Европската унија, го прими Мислењето на Европската комисија по одговорите на Прашалникот за Република Македонија.



"Сакам во оваа прилика да ги повикам сите граѓани на Република Македонија дополнително да ги поддржат започнатите реформи за македонскиот европски сон заедно да го преточиме во реалност", изјави на свечениот чин

премиерот Владо Бучковски.

Вицепремиерката Шекеринска нагласи дека "Македонија денес успеа и го доби она што го очекуваше и она што го заслужи".

"Позитивното мислење од Европската комисија е признание за сите наши досегашни напори. Од денес европските перспективи на Република Македонија стануваат европска реалност", изјави министерката за надворешни работи Илинка Митрева.

Откако земјата ќе стане кандидат за членство треба да биде одреден датумот за почнување преговори за сите аспекти за членство во Унијата. Земјата-кандидат треба да ги усогласи нејзините закони со легислативата на ЕУ. Процесот до станување членка на ЕУ може да трае неколку години.

БУЧКОВСКИ НА ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО АВСТРИЈА



Македонскиот премиер Владо Бучковски престојуваше во Австрија, каде присуствуваше на Виенскиот економски форум. Во рамките на оваа посета, придружуван од министерот за економија, Фатмир Бесими, Бучковски беше примен и од сојузниот канцелар на Австрија, Волфганг Шисел, чија земја од 1 јануари 2006 година го презема претседавањето со Европската унија.

Промоцијата на Република Македонија како повољна дестинација за инвестиции и реформите во земјата беше главна тема на која на Форумот зборуваше премиерот Бучковски, на кој учествуваат претставниците на владите од земјите во регионот на Југоисточна Европа.

Главна цел на Форумот е изнаоѓање решение како да се оствари значајна заедничка соработка на земјите од просторот меѓу Јадранското и Црното Море. На собирот беше разгледано значењето на широките регионални проекти, како и нивното спроведување. Најголемо внимание на Форумот им беше посветено и на можностите за привлекување инвестиции.

ПРВИОТ БИСКУП МАКЕДОНЕЦ

По 104 години повторно Македонец раководи со Католичката црква во Македонија. И официјално, со чинот на интронизација Кири Стојанов стана Скопски бискуп и Апостолски егзарх за верниците од византиски обред во Македонија.

Стојанов беше устоличен во скопската катедрала "Пресвето срце Исусово". Чинот на устоличување почна со свечената литургија на која апостолскиот Нунциј на Ватикан за нашата држава, Сантос Абриел и Кастело, ја прочита Папската була или декретот од папата со кој Стојанов доаѓа на ова место.



Со ова се реализира одлуката на папата Бенедикт XVI од 20 јули годинава, со која Кири Стојанов се назначува за

бискуп по смртта на Јоаким Хербут.

На церемонијата на устоличувањето учествуваа петнаесеттина високи достоинственици на католичките цркви од повеќе земји, како и кардиналот Винко Пулиќ од Сараево. Меѓу бројните верници кои ја следеа интронизацијата беа и повеќе јавни личности од земјата. Истиот чин на устоличување се повторува и на 8 ноември во Струмица, во катедралата "Успение на Пресвета Богородица".

И НАШАТА ДРЖАВА НА CNN



"Македонија на CNN" е името на проектот кој Секцијата за маркетинг на ПроМаркМедија при Стопанска комора на Македонија го почна во Скопје, со отворањето едnodневна планирачка ра-

ботилница.

Претседателот на Секцијата и раководител на проектот, Нелко Нелковски, информира дека крајна цел на проектот е создавање план за подготовка на Предлог-проект, со кој треба да се креира стратегија за претставување на нашата земја на светските медиуми, како CNN, EUROSPORT и RTL. Светската презентација треба да биде во функција на поддршка на натамошниот економски развој на земјата и постигнување на нејзините политички цели, пред сè, решавање на спорот за името. Пакетирањето на проектот се предвидува да трае 10 месеци, а реализацијата од 3 до 5 години.

Со проектот ќе се опфати презентирањето на Македонија преку печатените и електронските медиуми во светот, на Интернет, а има и сектор кој ќе работи на туризмот и местото на туризмот во една ваква презентација на една држава.

Иницијативата за реализација на овој проект потекна од Секцијата за маркетинг на ПроМаркМедија, а целосно ја поддржаа премиерот Владо Бучковски и претседателот на СКМ, Бранко Азески.

МАКЕДОНИЈА ТРЕБА ДА СЕ ДЕМИНИРА ДО 2009 ГОДИНА

Осум тима за деминирање на Дирекцијата за заштита и спасување на Македонија до 2009 година треба да ги истражат и да ги уништат евентуално останатите неексплодирани убијни средства во 250-километарскиот појас на Солунскиот фронт од Првата светска војна, споредниот фронт од Дојранско Езеро до Крива Паланка од Втората светска војна, како и на теренот околу селата Грачани, Танушевци и Вејце, зафатен во конфликтот во 2001 година.



"Местата се детектирани и тие се наоѓаат на нашите карти и нашите тимови плански ќе настапуваат", изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Кири Атанасов, додавајќи дека по деминирањето од странските организации, во Македонија нема мински полиња.

"Останаа три непроверени загадени простори, кои не се мински полиња. Овие загадени простори се посочени од граѓани. Ние мораме да ги провериме и записнички да предадеме дека се чисти. Тоа се Грачани, Танушевци и Вејце", изјави Атанасов.

Македонија е обврзана со Отавската конвенција до 2009 година да го исчисти теренот од неексплодирани убијни средства.

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ "9 НОЕМВРИ" ВО ВЕЛЕС

Во чест на 9 ноември, ослободување на градот Велес, на 8 ноември се одржаа бројни свечености со кои се одбележа овој значаен јубилеј. На свечената седница на Собранието на Велес, раководено од градоначалникот Аце Коцевски, беа

врачени годинешните 9-то ноемврски награди и наградите за животно дело "Гемизици". Овие високи признанија ги добија Васил Тоциновски и Македонка Јанчевска. Од име на наградените



се заблагодари актерот Васил Зафирчев. Во текот на денот, покрај пуштањето во функција на повеќе нови објекти, беше отворена и изложба на копаничарската колонија од Велес, а вечерта во преполната сала со претставата "Зона Замфирова" гостуваше Народното позориште Ниш.